



МАЛДИВИ



10 дена / 7 ноќи / авион

МАЛДИВИ, Република Малдиви, е островска држава во Индијскиот океан, југозападно од Индијскиот полуостров. Се состои од 1126 островчиња групирани во 26 атоли, меѓу кои се околу 200 населени, а само 80 се користат за туризам. Главен град е Мале кој брои 103.063 жители, а вкупна популација на Малдиви изнесува околу 329.000 жители. Својата независност од Велика Британија, Малдиви ја стекнале 1965 година. Секој хотелски резорт представува "свет за себе", па можете да уживате во недопрената природа, морето, богатиот подводен свет и беспрекорните плажи.

Поаѓање: 03.11, 10.12, 20.01, 05.02, 16.03.2018

Враќање: 12.11, 19.12, 29.01, 14.02, 25.03.2018

1. ден Белград- Доха

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Доха QR232 во 11:35 часот. Слетување во Дубаи во 18:40 часот.

2. ден Доха- Малдиви

Продолжување на лет за Мале QR 672 во 02.10 часот. Слетување на аеродромот во Мале во 09:00 часот по локално време. Трансфер до хотелот. Сместување. Слободно време. Ноќевање.

3 – 8 .ден Малдиви

Ноќевање во одбраниот хотел на база на одбраната услуга. Можност за организирање на факултативни излети.

9. ден Малдиви -Доха

Појадок. Слободно време се до трансферот за летот за Доха QR во 20.20 часот. Слетување во 23.20 часот по локално време во Доха.

10. ден Доха - Белград

Продолжување на летот за Белград QR231 во 07:00 часот. Пристигнување на аеродромот Никола Тесла во 11: 25 часот.

Хотел/услуга Цена на аранжманот/ По лице во 1/2 соба	Ноември Декември	Јануари Февруари Март
Malahini Kuda Bandos ****+ полупансион	729€	795€
Sun Island Resort & Spa **** полупансион	949€	1,245€

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Авионски превоз Белград-Доха-Малдиви-Доха-Белград
- Трансфер аеродром-хотел-аеродром
- 7 ноќевања во избраниот хотел на дадената услуга
- Организација и реализација на програмата

Во цената не е вклучено:

- Аеродромски такси – 303 евра по лице
- Здравствено осигурување
- Факултативни излети
- Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Начин на плаќање: 50% аконтација при резервација на аранжманот, остатокот 30 дена пред поаѓање

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на Т.А. Фериял Кашиков и СКТМ